



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Вторник, 12 мај 1992

Скопје

Број 30

Год. XLVIII

Аконтацијата за 1992 година изне-
сува 12.000 денари. Овој број чини 300
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

564.

Врз основа на член 1 од Законот за мерките што можат да се преземат заради спречување и отстранување на нарушувањата на тековите на општествената репродукција во Република Македонија, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/91), Владата на Република Македонија донесе

УРЕДБА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА НАПЛАТА, РА- СПОЛАГАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ СО ГОТОВИ ПАРИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО- НИЈА

1. Со оваа уредба се уредуваат условите и начинот на наплата, располагање и плаќање со готови пари за правните лица што вршат дејност на територијата на Република Македонија.

2. Правното лице ја наплатува во готови пари (денари) вредноста на продадените производи и на извршените услуги и побарувањата по други основи од граѓаните, како и од правните лица до износите утврдени со оваа уредба.

Правното лице е должно да издаде соодветна исправа за извршената наплата (сметкопотврда, признаница, каса-прими и др.).

3. Правното лице ги подига готовите пари од жиро-сметката и другите сметки заради исплата во готово и за одржување на височината на благајничкиот максимум во согласност со оваа уредба.

4. Правното лице може да држи во својата благајна готови пари за готовински плаќања до височината на благајничкиот максимум.

Висината на благајничкиот максимум е зависна од височината на видот на исплатите во готови пари, што ги врши правното лице според природата на своето работење, оддалеченоста од седиштето на надлежната организациона единица на службата на општественото книговодство на Република Македонија (Служба) и други услови што се од влијание врз потребата за држење на готови пари во благајната.

Народната банка на Македонија го утврдува благајничкиот максимум на Службата.

Службата ја утврдува висината на благајничкиот максимум на банките, поштите и другите правни лица.

Благајничкиот максимум се утврдува на крајот на годината за наредната година. Ако се изменат условите врз основа на кои е утврден благајничкиот максимум, правното лице може во текот на годината да бара зголемување, односно намалување на благајничкиот максимум.

Во благајничкиот максимум не влегуваат готовите пари наменски подигнати од жиро-сметката за плаќањата од точка 5 од оваа уредба, под услов правното лице парите за тие плаќања да не ги држи во својата благајна подолго од пет дена.

5. Правното лице може да врши исплата со готови пари само за следните намени:

1) Лични доходи и други лични примања;

2) Земјоделски, сточарски и шумски производи и секундарни сировини откупени, односно преземени од земјоделците и граѓаните;

3) Аконтации на патни трошоци и дневници, како и патни трошоци и дневници;

4) Такси на конзуларните или дипломатските претставништва

5) Откуп на ефективни странски пари, патнички банкарски чекови и на кредитни писма од странски и домашни лица (менувачки работи);

6) Производи, услуги и други обврски на правни лица ако поединечната исплата не е поголема од 100.000 денари;

6. Правното лице ако е солвентно може да плаќа за намените од точка 5 со готови пари што потекнуваат од дневниот пазар и други примања во готово, со тоа што е должно тие исплати да ги пресмета со надлежната организациона единица на службата при наредното уплатување на готови пари на сметката.

7. Правното лице може со готови пари да наплати:

1) Продажба на производи, трговски стоки и на извршени услуги во висина до 100.000 денари;

2) Побарувања по други основи во висина до 100.000 денари

8. Готовите пари примени по основите од точка 7 од оваа уредба правното лице е должно наредниот ден да ги уплати на жиро-сметката кај надлежната организациона единица на Службата.

Готовите пари примени по основите во вршењето на кредитни и банкарски работи, банката и ППТ организацијата може да ги користи за исплата по тие основи и да ги држи во благајната до височината на благајничкиот максимум.

Лотарија на Македонија, односно друго правно лице кое во согласност со прописите може да се занимава со организирање игри на среќа, може да врши исплата за добивки по основи на учество во игри на среќа со готови пари, што потекнуваат од дневниот пазар од уплати по организирани игри на среќа, со тоа што е должно да изврши пресметка на тие исплати со надлежната организациона единица на Службата до 10-ти во месецот за претходниот месец.

Готовите пари што потекнуваат од дневниот пазар по извршените исплати од став 3 на оваа точка, Лотарија на Македонија може да ги држи во благајната до височината на благајничкиот максимум.

9. По исклучок од точка 4, став 5 од оваа уредба, за 1992 година, Народната банка на Република Македонија и Службата се должни да ја утврдат висината на благајничкиот максимум во смисла на оваа уредба најдоцна во рок од 12 дена од денот на влегувањето во сила на оваа уредба.

10. До утврдувањето на благајничкиот максимум за намените утврдени со оваа уредба, готовина може да се подига само со презентирање на документација за потребата од тие средства.

11. Со парична казна од 750.000 до 2.000.000 денари ќе се казни за стопански престап правно лице:

1) Ако не се придржува на утврдениот благајнички максимум (точка 4);

2) Ако не издаде соодветна исправа за извршената наплата (точка 2, став 2);

3) Ако изврши плаќање со готови пари што не е предвидено со оваа уредба (точка 5);

4) Ако изврши наплата со готови пари во поголема висина (точка 7);

5) Ако плаќа со готови пари од дневниот пазар и притоа во пропишаниот рок не изврши пресметка со надлежната организациона единица на Службата (точка 6 и 8, став 3);

Со парична казна од 75.000 до 100.000 денари за стопански престап од став 1 на оваа точка ќе се казни и одговорното лице во правното лице.

За стопански престапи од став 1 на оваа точка ќе се изрече и заштитна мерка одземање на имотна корист.

Покрај паричната казна од став 2 на оваа точка на одговорното лице на правното лице може да му се изрече и заштитна мерка забрана на вршење на должностите за период до 1 година.

12. Одредбите од точката 7 на оваа уредба се однесуваат и на сопствениците на дуќаните што вршат промет на производи, на стоки и услуги.

13. Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1537/1
12 мај 1992 година
Скопје

Претседател на Владата
д-р Никола Кљусев, с.р.

565

Врз основа на член 45 од Законот за Владата на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90), Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ОТВОРАЊЕ ДЕВИЗНА СМЕТКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА НАУКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ СО САД

1. За дозачување на доларски средства од ЈУ-САД заедничкиот фонд за научно-технолошка соработка одобрени за реализација на научноистражувачки проекти од Република Македонија, се отвора девизна сметка на Министерството за наука.

2. Девизната сметка да се отвори во соодветна деловна банка.

3. Одлуката влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-1522/1
7 мај 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев с.р.

566

Врз основа на член 24 став 2 од Законот за ловот („Сл. весник на СРМ“ бр. 43/88, 18/89, 26/89, 27/90 и 17/91) и Републичкиот буџет за 1992 година („Сл. весник на Република Македонија бр. 22/92), Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСИНАТА НА ПАРИЧНАТА НАГРАДА ЗА УНИШТУВАЊЕ НА ВОЛЦИ

1. Паричната награда за уништување на волци изнесува и тоа:

– за волчица	10.000,00 денари
– за волк	7.000,00 денари
– за волче во легло со возраст до 2 месеци	5.000,00 денари

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за висината на паричната награда за уништени волци („Сл. весник на Република Македонија бр. 41/91).

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето, а ќе се применува од 1.1.1992 година.

Бр. 23-1413/1

7 мај 1992 година

Скопје

Претседател на Владата
д-р Никола Кљусев, с.р.

567

Врз основа на член 54 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на СРМ“, бр. 38/85, 18/89 и 38/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.V.1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПШТ ИНТЕРЕС И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА БЕНЗИНСКА ПУМПА ЛЕВО НА РЕГИОНАЛНИОТ ПАТ Р-805, НА КМ. 0+150 СТРУМИЦА – С. КУКЛИШ-БАНСКО – С. НОВО КОЊАРЕВО, НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА СТРУМИЦА

1. Со оваа одлука се утврдува општ интерес и се определува локација за изградба на бензинска пумпа, лево на регионалниот пат Р-805, на км. 0+150, Струмица-с. Куклиш-Банско-с. Ново Коњарево, чиј инвеститор е Претпријатието во приватна сопственост „Металпромет“ од Струмица и се определува земјиштето што му припаѓа на објектот за неговата редовна употреба.

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог (ситуација во М 1:200), кој не се објавува а се наоѓа во Министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-1347/1

7 мај 1992 година

Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с.р.

568

Врз основа на член 54 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на СРМ“, бр. 38/85, 18/89 и 38/90) и член 16 од Законот за експропријација („Службен весник на СРМ“, бр. 46/89 и 36/91), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.V.1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПШТ ИНТЕРЕС И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛОКАЦИИ ЗА ИЗГРАДБА НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ „БЛАТО“ ВО ОПШТИНАТА ДЕБАР, „СВЕТИ НАУМ“ ВО ОПШТИНАТА ОХРИД, „СТЕЊЕ“ ВО ОПШТИНАТА РЕСЕН И „КЛЕПАЛО“ ВО ОПШТИНАТА БЕРОВО И ПРИСТАПНИТЕ ПАТИШТА ЦАРИНА – „СТЕЊЕ“ ВО ОПШТИНАТА РЕСЕН И С. ЉУБАНИШТЕ – „СВЕТИ НАУМ“ ВО ОПШТИНАТА ОХРИД

1. Со оваа одлука се утврдува општиот интерес и се определуваат локациите за изградба на граничните премини „Блато“ во општината Дебар, „Свети Наум“ во општината Охрид, „Стење“ во општината Ресен и „Клепало“ во општината Берово и пристапните патишта Царина – „Стење“ во општината Ресен и с. Љубаниште – „Свети Наум“ во општината Охрид, чии инвеститори се Министерството за внатрешни работи

на Република Македонија (за граничните премини) и РСИЗ за патишта од Скопје (за пристапните патишта) и се определува земјиштето што им припаѓа на објектите за нивната редовна употреба.

2. Составен дел на оваа одлука се и графичките прилози (ситуации во соодветна мерка), кои не се објавуваат, а се наоѓаат во Министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-1346/1
7 мај 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с.р.

569

Врз основа на член 54 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на СРМ“, бр. 38/85, 18/89 и 38/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.V.1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПШТ ИНТЕРЕС И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЛОКАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ПОГОН ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БЕТОНСКИ КЕРАМИДИ И ОБРАБОТКА НА ДРВО НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ГОСТИВАР

1. Со оваа одлука се утврдува општ интерес и се определува локација за изградба на погон за производство на бетонски керамици и обработка на дрво, на КП број 9/1-11, КО Галате – Гостивар, чии инвеститори се Ајдини Сулејман и Ајдини Насуф од Гостивар.

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог (ситуација во М 1:500), кој не се објавува, а се наоѓа во Министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-1385/1
7 мај 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с.р.

570.

Врз основа на член 46 став 3 од Законот за заштита и користење на земјоделското земјиште („Сл. весник на СРМ“ бр. 7/86, 51/88, 15/90 и 28/91), Владата на Република Македонија донесе

**ПРОГРАМА
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА И
КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ
ВО 1992 ГОДИНА**

I

Со оваа програма се утврдува вкупниот износ на средствата за заштита и користење на земјоделското земјиште во 1992 година како и намените, критериумите и условите за нивното користење.

II

Средствата за извршување на оваа програма се утврдуваат во вкупен износ од 47.000.000,00 (четириесет и седуммилиони) денари и ќе се користат за следните намени:

1. Освојување на нови површини со разорнување на напуштени земјоделски површини, заради нивно поинтензивно и порационално користење и рекултивација на порано пренаменето земјоделско земјиште

30.000.000,00

2. Уредување на земјоделското земјиште (комасација) и изградба на инфраструктурни објекти

8.000.000,00

3. Откуп на земјоделско земјиште

8.000.000,00

4. Материјални трошоци за спроведување на Програмата

1.000.000,00

III

Со средствата од дел II точка 1 на оваа програма ќе се финансира учеството во спроведувањето на следните агрометеорологички мерки:

– разорнување на напуштено земјоделско земјиште, пасиште, рушење на меѓи, исушување на мочуришта, бари, оспособување на тресетишта за земјоделско производство, ископачување на неродни стебла, чистење на камења и оспособување на порано пренаменето земјоделско земјиште во обработливо земјиште (рекултивација) и слично

IV

Средствата од дел II, точка 1 од оваа програма ќе се користат за оспособување на земјоделското земјиште за земјоделско производство на најмалку 1.000 ха и ќе се исплаќаат до 30.000,00 (триесет илјади) денари за секој оспособен хектар.

V

Право на користење на средствата од дел II точка 1 на оваа програма имаат претпријатијата, задругите и другите правни и физички лица кои управуваат со земјоделско земјиште или им е дадено на користење.

VI

Право на користење на средствата од дел II точка 1 на оваа програма имаат оние корисници на средствата кои ќе приложат инвестициона програма за освојување на нови и напуштени површини, доказ од геодетската управа од подрачјето на кое се наоѓа земјиштето и надлежниот орган дека катастарската парцела што е предмет на освојување не се води како обработлива површина, а за рекултивација да приложи и доказ дека катастарската парцела што е предмет на рекултивација била пренаменета за неземјоделски намени пред 15 март 1986 година.

Приоритет на користењето на средствата од претходниот став имаат оние корисници на средства кои со ангажирање на помалку средства ќе освојат поголеми површини и кои имаат обезбедено средства и од други извори.

VII

Од средствата од дел II точка 2 во висина од 8.000.000,00 денари на оваа програма ќе се финансира учество во спроведувањето на комасација заради уредување на земјоделското земјиште.

За користење на овие средства ќе треба да се приложи проект со инвестициона програма изработена и ревидирана од овластена проектантска организација.

VIII

Со средствата од дел II точка 3 во висина од 8.000.000,00 денари ќе се врши откуп на земјоделско земјиште:

Исплатата на средствата за откупното земјиште ќе се врши по приложен договор кон барањето, уредно заверен во надлежниот суд.

IX

Средствата предвидени со оваа програма ги распределува по корисници Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство по претходно доставено барање.

X

Условите и начинот на користењето на средствата предвидени во дел II, точка 1, 2 и 3 од оваа програма поблиску се уредуваат со договор што ќе се склучи помеѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и корисникот на средствата

XI

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство може да врши пренамена на средствата по одделни намени во рамките на вкупните средства по оваа програма, доколку дојде до извршување на некоја намена во поголем обем, а друга биде нецелосно реализирана.

Ако средствата предвидени со оваа програма не се искористат целосно во тековната година, ќе се пренесат во наредната година.

XII

Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1992 година.

Бр. 23-1172/1 Претседател на Владата
25 април 1992 година д-р Никола Кљусев, с.р.
Скопје

571.

Врз основа на член 85-а од Законот за шумите („Службен весник на РМ“ бр.20/74, 15/86, 51/88, 20/90 и 37/91), Владата на Република Македонија донесе

ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА

ЗА ПОШУМУВАЊЕ НА ГОЛИНИТЕ И МЕЛИОРАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СЛАБОПРОДУКТИВНИТЕ НИСКОСТЕБЛЕНИ И ДЕГРАДИРАНИ ШУМИ И ШИКАРИ

I

Со оваа Финансиска програма се утврдуваат средствата за пошумување на голини и мелиорација и реконструкција на слабопродуктивни нискостеблени и деградирани шуми и шикари во 1992 година, нивните корисници, работите што ќе се финансираат, како и начинот на користењето на средствата.

II

Средствата за пошумување на голини и мелиорација на шумите во износ од 100.000.000,00 денари се обезбедуваат од Републичкиот буџет.

III

Корисници на средства за пошумување на голини и мелиорација на шуми можат да бидат претпријатија што стопанисуваат со шуми и сопственици на шуми и шумско земјиште.

IV

Со овие средства се планира да се пошумат 600 ха голини, и да се мелиорираат 1500 ха шуми.

V

Средствата за пошумување на голините и мелиорација на шумите ќе се користат за учество во садење и одгледување на шумски насади; учество во мелиорирање на шумите со мерки на нега; за производство на садници; за следење на здравствената состојба на шумите и заштитата на пошумените објекти од појава на пожари, штетници и растителни болести; за картирање и колаудација на извршени работи; оплеменување на шумите со одделни видови полезен дивеч, во следните износи:

1. учество за садење и одгледување на шумски насади	30.000.000,00
2. учество за мелиорација на шумите	22.000.000,00
3. производство на садници	19.000.000,00
4. следење на здравствена состојба на шумите и заштита на пошумени објекти	6.000.000,00
5. картирање и колаудација на извршени работи	1.000.000,00
6. оплеменување на шумите со одделни видови полезен дивеч	20.000.000,00
7. за недоволно предвидени намени	2.000.000,00

ВКУПНО: 100.000.000,00

VI

Средствата предвидени со оваа финансиска програма се даваат без обврска за враќање.

VII

Распоредот на средствата од точка V по корисници ќе го врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство врз основа на програми за пошумување на голини и мелиорација на деградирани шуми што ги донесуваат корисниците на средствата, како и врз основа на извршените работи.

Врз основа на добиените програми, Министерство-то за земјоделство, шумарство и водостопанство ги определува корисниците на средствата во рамките на утврдениот износ по одделни намени.

VIII

Со пошумување ќе се зафатат површини што се лоцирани на стрмни терени на кои се развиваат ерозивни процеси и голини кои со своите природни особено-сти најдобро е ако се користат за одгледување на шуми.

Приоритет во пошумување ќе се дава на земјиште во државна сопственост на површините кои се поголеми од 50 ха и кои се предвидени за пошумување. За пошумување на земјиште во приватна сопственост средства ќе се обезбедуваат без оглед на големината на површината.

Мелиорација ќе се врши со конверзија на шуми кои се деградирани а се наоѓаат на плодни земјишта и со нега на шумски култури кои се загрозувани од шумски пожари и појава на растителни болести и штетници.

IX

Оваа финансиска програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1.1.1992 година.

Бр. 23-1543/1 Претседател на Владата,
25 април 1992 година д-р Никола Кљусев, с.р.
Скопје

572.

Врз основа на член 9, став 3 од Законот за цивилните инвалиди од војната („Службен весник на СРМ“ број 33/76, 25/79, 11/81, 4/85 и 12/89), министерот на Министерството за труд и социјална политика донесува

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИОТ ИЗНОС НА ВИСИНАТА НА ЦИВИЛНАТА ИНВАЛИДНИ-НА НА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА

1. Месечните износи на цивилната инвалиднина на цивилните инвалиди од војната за месеците април, мај,

јуни 1992 година, се определуваат од основата која се утврдува во висината на просечниот чист личен доход остварен во Републиката во претходното тримесечје од 17.321,00 денари и изнесуваат:

I група	8660,50 денари
II група	6928,40 денари
III група	5542,72 денари
IV група	4330,25 денари
V група	3464,20 денари

Износите на цивилните инвалиднини во точка 1 на оваа наредба ќе бидат усогласени по утврдувањето на остварениот просечен месечен чист личен доход во Републиката во периодот октомври – декември 1991 година објавен од страна на Републичкиот завод за статистика.

2. Месечните износи на висината на цивилната инвалиднина на цивилните инвалиди од војната за месеците јануари, февруари и март 1992 година, конечно се определуваат од основата која се утврдува на просечниот чист личен доход остварен во Републиката во периодот октомври – декември 1991 година, од 8937,00 денари и изнесува:

I	4468,50 денари
II	3575,00 денари
III	2860,00 денари
IV	2234,50 денари
V	1787,50 денари

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 12 – 2790/92
5 мај 1992 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Илијаз Сабриу, с.р.

573.

Врз основа на член 158 од Законот за предучилишно и основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 15/90 и 11/91), Републичкиот педагошки совет, на IV-та седница, одржана на 31. III. 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ РАБОТНИ ЛИСТОВИ ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ЗА VIII ОДДЕЛЕНИЕ (НЕЗАДОЛЖИТЕЛНО)

1. Се одобрува за издавање и употреба учебникот Работни листови по македонски јазик за VIII одделение, Автор: д-р Косара Гочкова, во издание на Општественото претпријатие за учебници „Просветно дело“ – Скопје, 1992 година.

2. Решението да се достави до ОП „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 13-346/1

31 март 1992 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
д-р Александар Стојмилов, с.р.

574.

Врз основа на член 158 од Законот за предучилишно и основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 15/90 и 11/91), Републичкиот педагошки совет, на IV-та седница, одржана на 31. 03. 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ РАБОТНИ ЛИСТОВИ ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ЗА VII ОДДЕЛЕНИЕ (НЕЗАДОЛЖИТЕЛНО)

1. Се одобрува за издавање и употреба учебникот Работни листови по македонски јазик за VII одделение, Авторы: д-р Косара Гочкова и д-р Томе Саздов, во издание на Општественото претпријатие за учебници „Просветно дело“, Скопје, 1992 година.

2. Решението да се достави до ОП „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 13-347/1

31 март 1992 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
д-р Александар Стојмилов, с.р.

575.

Врз основа на член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 2/86, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 10/90, 12/90 29/90 и 11/91), Републичкиот педагошки совет, на IV-та седница, одржана на 31. 3. 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ СМЕТКОВОДСТВО ЗА III ГОДИНА – ЕКОНОМСКА СТРУКА

1. Се одобрува за издавање и употреба учебникот Сметководство за III година – економска струка. Автор: д-р Трајко Русевски, во издание на Општественото претпријатие за учебници „Просветно дело“ – Скопје, 1992 година.

2. Решението да се достави и до ОП „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 13-348/1

31 март 1992 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
д-р Александар Стојмилов, с.р.

576.

Врз основа на член 158 од Законот за предучилишно и основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 15/90 и 11/91), Републичкиот педагошки совет, на IV-та седница, одржана на 31.III.1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ИСТОРИЈА ЗА VIII ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува за издавање и употреба учебникот Историја за VIII одделение, Авторы: д-р Новица Велјановски, д-р Стојан Киселиновски, д-р Симо Младеновски, д-р Светозар Наумовски, во издание на Општественото претпријатие за учебници „Просветно дело“ – Скопје, 1992 година.

2. Решението да се достави до ОП „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 13-345/1 Републички педагошки совет
31 март 1992 година Претседател,
Скопје д-р Александар Стојмилов, с.р.

577.

Врз основа на член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 2/86, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 10/90, 12/90, 29/90 и 11/91), Републичкиот педагошки совет на IV-та седница, одржана на 31.III.1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ОСНОВИ НА АВТОМАТСКО УПРАВУВАЊЕ ЕЛЕКТРО ЕНЕРГЕТИЧАР

1. Се одобрува за издавање и употреба учебникот Основи на автоматско управување електро енергети- чар, автор: Татјана Колемишевска-Гугуловска, во изда- ние на Општественото претпријатие за учебници „Про- светно дело“ – Скопје, 1992 година.

2. Решението да се достави до ОП „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 13-339/1 Републички педагошки совет
31 март 1992 година Претседател,
Скопје д-р Александар Стојмилов, с.р.

578.

Врз основа на член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 2/86, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 10/90, 12/90, 29/90 и 11/91), Републичкиот педагошки совет на IV-та седница, одржана на 31.III.1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ТЕХНОЛОГИЈА НА ОБРАБОТКАТА ЗА II ГОДИ- НА МАШИНСКА СТРУКА

1. Се одобрува за издавање и употреба учебникот Технологија на обработката за II година машинска струка, автор: Јован Лазаров, Апостол Гелески и Стре- зо Трајкоски, во издание на Општественото претприја- тие за учебници „Просветно дело“ – Скопје, 1992 година.

2. Решението да се достави до ОП „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 13-337/1 Републички педагошки совет
31 март 1992 година Претседател,
Скопје д-р Александар Стојмилов, с.р.

579.

Врз основа на член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 2/86, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 10/90, 12/90, 29/90 и 11/91), Републичкиот педагошки совет на IV-та седница, одржана на 31.III.1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ЛАБОРАТОРИСКИ ВЕЖБИ ПО ЕЛЕКТРИЧНИ МЕРЕЊА ЗА II ГОДИНА

1. Се одобрува за издавање и употреба учебникот Лабораториски вежби по електрични мерења за II

година, Автори: дипл. инж. Кирил Ристески, дипл. инж. Ефтим Пејоски, во издание на Општественото претпријатие за учебници „Просветно дело“ – Скопје, 1992 година.

2. Решението да се достави до ОП „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 13-341/1 Републички педагошки совет
31 март 1992 година Претседател,
Скопје д-р Александар Стојмилов, с.р.

580.

Врз основа на член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 2/86, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 10/90, 12/90, 29/90 и 11/91), Републичкиот педагошки совет на IV-та седница, одржана на 31.III.1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ БИОХЕМИЈА ЗА II И III ГОДИНА

1. Се одобрува за издавања и употреба учебникот Биохемија за II и III година, Автори: д-р Бојан Подоле- шов, д-р Киро Стојанов, во издание на Општественото претпријатие за учебници „Просветно дело“ – Скопје, 1992 година.

2. Решението да се достави до ОП „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 13-343/1 Републички педагошки совет
31 март 1992 година Претседател,
Скопје д-р Александар Стојмилов, с.р.

581.

Врз основа на член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 2/86, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 10/90, 12/90, 29/90 и 11/91), Републичкиот педагошки совет на IV-та седница, одржана на 31.III.1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ЛАТИНСКИ ЈАЗИК ЗА III ГОДИНА

1. Се одобрува за издавање и употреба учебникот Латински јазик за III година, автори: Љубинка Басото- ва и Даница Чадиковска во издание на Општественото претпријатие за учебници „Просветно дело“ – Скопје, 1992 година.

2. Решението да се достави до ОП „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 13-340/1 Републички педагошки совет
31 март 1992 година Претседател,
Скопје д-р Александар Стојмилов, с.р.

582.

Врз основа на член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 2/86, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 10/90, 12/90, 29/90 и 11/91), Републичкиот педагошки совет на IV-та седница, одржана на 31.III.1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ТЕХНОЛОГИЈА НА БЕТОН И АРМИРАН БЕТОН ЗА III ГОДИНА**

1. Се одобрува за издавање и употреба учебникот Технологија на бетон и армиран бетон за III година, автор : Санде Атанаџовски, во издание на Општественото претпријатие за учебници „Просветно дело“ – Скопје, 1992 година.

2. Решението да се достави до ОП „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 13-338/1

31 март 1992 година Републички педагошки совет

Скопје

Претседател,

д-р Александар Стојмилов, с.р.

583.

Врз основа на член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 2/86, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 10/90, 12/90, 29/90 и 11/91), Републичкиот педагошки совет на IV-та седница, одржана на 31.III.1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ИСТОРИСКА ГЕОЛОГИЈА ЗА III ГОДИНА**

1. Се одобрува за издавање и употреба учебникот Историска геологија за III година, автор дипл. инж. Милан Јанковиќ, во издание на Општественото претпријатие за учебници „Просветно дело“ – Скопје, 1992 година.

2. Решението да се достави до ОП „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 13-342/1

31 март 1992 година Републички педагошки совет

Скопје

Претседател,

д-р Александар Стојмилов, с.р.

584.

Врз основа на член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 2/86, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 10/90, 12/90, 29/90 и 11/91), Републичкиот педагошки совет на IV-та седница, одржана на 31.III.1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ФИЗИКА ЗА IV ГОДИНА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СТРУКИ**

1. Се одобрува за издавање и употреба учебникот физика за IV година природно-математичка струка, автори: Александар Андоновски и Доне Гершановски,

во издание на Општественото претпријатие за учебници „Просветно дело“ – Скопје, 1992 година.

2. Решението да се достави до ОП „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 13-336/1

31 март 1992 година Републички педагошки совет

Скопје

Претседател,

д-р Александар Стојмилов, с.р.

585.

Врз основа на член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 2/86, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 10/90, 12/90, 29/90 и 11/91), Републичкиот педагошки совет на IV-та седница, одржана на 31.III.1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ МОТОРИ И ТРАКТОРИ**

1. Се одобрува за издавање и употреба учебникот Мотори и трактори, автор д-р Мите Стаменковски, во издание на Издавачко претпријатие „Наша книга“ – Скопје, 1992 година.

2. Решението да се достави до ИП „Наша книга“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 13-335/1

31 март 1992 година Републички педагошки совет

Скопје

Претседател,

д-р Александар Стојмилов, с.р.

586.

Врз основа на член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 2/86, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 10/90, 12/90, 29/90 и 11/91), Републичкиот педагошки совет на IV-та седница, одржана на 31.III.1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА НА ПРИРАЧНИКОТ ПРИРАЧНИК ЗА ОБРАЗОВНО-РАБОТНА ПРАКТИКА НА УЧЕНИЦИТЕ ОД ЗЕМЈОДЕЛСКА СТРУКА**

1. Се одобрува за издавање и употреба прирачникот за образовно-работна практика на учениците од земјоделска струка, автори: м-р Милош Несторовски, дипл. инж. агр. Борислав Стојанов и дипл. инж. пр. Александар Гашевски, во издание на Издавачко претпријатие за учебници „Наша книга“ – Скопје, 1992 година.

2. Решението да се достави до ИП „Наша книга“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 13-344/1

31 март 1992 година Републички педагошки совет

Скопје

Претседател,

д-р Александар Стојмилов, с.р.

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА

587

Врз основа на член 11 и 16 од Законот за Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развиток на стопански недоволно развиените краишта („Службен весник на СРМ“ бр. 48/74), а во врска со точка 3 во Посебниот дел – распоред на средства од Финансискиот план на Фондот за 1992 година, Управниот одбор на Фондот, на седницата одржана на 23.IV.1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАСПРЕДЕЛБА И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА УЧЕСТВО ВО ИЗГРАДБА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ВО СЕЛСКИТЕ НАСЕЛБИ ВО СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ВО 1992 ГОДИНА

Член 1

Со средствата на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развиток на стопански недоволно развиените краишта (во натамошен текст: Републички фонд) во износ од 49.000.000,00 денари (и со букви: четириесет и девет милиони денари) ќе се поддржат иницијативите на општините во создавањето на инфраструктурни услови во селските населби во стопански недоволно развиените краишта.

Како инфраструктурни услови се сметаат зафатите кои ќе се реализираат во селските населби за изградба и реконструкција на училишен простор за основно образование, изградба, модернизација и реконструкција на локални патни правци, реконструкција на електричната мрежа, изградба на водоводи и поврзување со ППТ врски.

Член 2

Распределбата на средствата од членот 1 на оваа одлука по општини се врши диференцирано во зависност од достигнатиот степен на стопански развиток и бројот на жителите по поодделните општини.

Со примена на критериумите од претходниот став средствата по општини се распределуваат во следните износи:

	– во денари
Вкупно:	49.000.000,00
Берово	2.000.000,00
Брод Македонски	3.750.000,00
Виница	3.250.000,00
Гостивар	4.500.000,00
Дебар	3.500.000,00
Демир Хисар	4.000.000,00
Кичево	4.500.000,00
Кратово	2.000.000,00
Крива Паланка	4.000.000,00
Крушево	3.000.000,00
Радовиш	2.000.000,00
Ресен	2.000.000,00
Струга	4.500.000,00
Тетово	6.000.000,00

Средствата наменети како учество во изградба на инфраструктурата им се доделуваат на општините без обврска за враќање.

Член 3

Собранијата на општините со посебни одлуки ќе ги утврдат непосредните корисници на средствата во согласност со намените утврдени во членот 1 на оваа одлука и во соработка со Републичкиот фонд.

Средствата ќе можат да се користат како учество во висина до 60% од вредноста на инфраструктурните зафати. По исклучок, за вложувањата во општините Македонски Брод, Демир Хисар, Крива Паланка и во пограничните населби во останатите недоволно развиени општини, учеството на средствата од Републичкиот фонд може да изнесува до 70%.

Член 4

Користењето на средствата од Републичкиот фонд за намените утврдени во оваа одлука ќе се врши преку Стопанска банка А.Д. Скопје.

Стопанска банка А.Д. – Скопје преку која се остваруваат и користат средствата на Републичкиот фонд ќе ги врши финансиските работи и ќе се грижи за наменската употреба на средствата и за тоа ќе го известува Републичкиот фонд.

Ако средствата се користат ненаменски и не се обезбедува сразмерно учество од другите извори, Стопанска банка А.Д. Скопје ќе го известува Републичкиот фонд за превземање на соодветни мерки.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-162/7

29 април 1992 година

Скопје

Претседател

на Управниот одбор на фондот
д-р Благоја Ѓорѓијовски, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II-СКОПЈЕ

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителот Јашар Арза, ул. „Костурска“ бр.3/4-20, против Јашар Изет, со непозната адреса.

Се повикува тужениот Јашар Демир да се јави во овој суд во рок од триесет дена по објавувањето на огласот или во истиот рок да ја достави сегашната адреса на живеење.

Доколку тужениот не се јави во рок од триесет дена, на истиот ќе му биде определен привремен старател кој што ќе ги застапува неговите интереси пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје, X.II.бр.700/92 (99)

Пред овој суд се води постапка за сопственост по тужбата на тужителката Светлана Џиковска, против тужениот Станимир Васевски кој се наоѓа во странство со непозната адреса.

Се повикува тужениот Станимир Васевски да се јави во овој суд во рок од 15 дена од објавувањето на огласот или, пак, во истиот рок со писмен поднесок да достави точни податоци за своето престојувалиште.

Доколку не се јави во наведениот рок, судот по службена должност ќе му постави привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси по предметниот спор. Привремениот старател ќе биде определен преку Центарот за социјални работи, од редот на адвокатите.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје, XIII.П бр 703/92. (105)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА

Општинскиот суд во Гевгелија поведе постапка за поништување на тековна книшка бр. 1505/25 која гласи на име Димчева Љубица од Гевгелија, издадена од Стопанска банка од Гевгелија.

Се повикуваат сите лица кај кои ќе се најде тековната книшка и лицата на кои им е познато каде се наоѓа таа тековна книшка да се јават во Општинскиот суд во Гевгелија во рок од 60 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на РМ“.

Во истиот рок, секое заинтересирано лице може да вложи приговор против предлогот за поништување на тековната книшка.

Се напоменува на должникот дека оваа тековна книшка не може полноважно да ја исполни својата обврска, ниту, пак, смее да ги пренесува правата.

Доколку огласниот рок истече без приговори или успех во пронаоѓањето на тековната книшка, истата ќе биде поништена.

Од Општинскиот суд во Гевгелија, Р.бр.35/92. (107)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

Се повикува дичето Јовузи Јасмин од Гостивар да се јави во Општинскиот суд во Гостивар во рок од 30 дена во објавувањето на огласот или, пак да одреди свој полномошник кој ќе го застапува по предметот П.бр. 730/91 по тужбата на тужителот ДП „Карпош“ - Врв Комерц од Гостивар. Вредност на спорот 702,800 денари.

Доколку во определен рок не се јави или, пак, не одреди свој полномошник, во постапката ќе го застапува лицето Петрески Васил од Гостивар се до правосилното окончување на овој спор.

Од Општинскиот суд во Гостивар П.бр. 730/91 (100)

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води процесна постапка за измена на одлуката за издршка по тужбата на малолетната тужителка Сулејмани Беса, застапувана од нејзината мајка- законски застапник Сулејмани род. Тахири Маџбиде од Гостивар, ул. „Драге Тодоровски“ бр. 24, против тужениот Сулејмани Калоша Сабри од с. Дебреше, сега во странство со непозната адреса. Вредност на спорот 5.000 денари.

Бидејќи тужениот Сулејмани Сабри е со непозната адреса во странство, за привремен застапник му е поставен неговиот татко Сулејмани Калош од с. Дебреше кој ќе го застапува тужениот се додека не се појави пред судот, односно додека органот за старателство не го извести судот дека му поставил старател.

Од Општинскиот суд во Гостивар, П.бр. 209/92. (102)

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води процесна постапка за надомест на штета по тужбата на тужителот Сејдија Хајрула против тужените Салиу Абер, Салиу Абедин, сите од с. Неготино, од кои тужениот Абедин е на привремена работа во Италија со непозната адреса. Вредност на спорот 132.000 денари.

Бидејќи тужениот Салиу Абедин е со непозната адреса во Италија, за привремен застапник му е поставен Петрески Васил, стручен соработник при Општинскиот суд во Гостивар, кој ќе го застапува тужениот се додека не се појави, пред судот, односно додека органот за старателство не го извести судот дека му поставил старател.

Од Општинскиот суд во Гостивар, П.бр. 192/92. (103)

ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО

Пред овој суд се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Илиќ Софија од Куманово против тужениот Илиќ Станимир, со непозната адреса.

Врз основа на член 84 став 4 од ЗПП, на тужениот му се назначува привремен застапник кој ќе го застапува по постапката се додека тој или негов полномошник не се појават пред судот. Привремениот застапник ги има сите права и должности на законски застапник.

За привремен застапник на тужениот се назначува Љубомир Ѓорѓевски, стручен соработник при овој суд, и истиот ќе го застапува доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на Република Македонија“.

Од Општинскиот суд во Куманово, П.бр. 644/92. (101)

Пред овој суд се води парнична постапка по тужбата на тужителот Перковски Никола од Куманово, ул. „III МЗБ“ бр. 67а/1-5, против тужениот Малиќ Назми Имер од Куманово, на привремена работа во Швајцарија, со непозната адреса.

За привремен застапник на тужениот му се поставува Љубомир Ѓорѓевски, стручен соработник при Општинскиот суд во Куманово, кој ќе го застапува тужениот во оваа постапка сè до неговото појавување во судот.

Од Општинскиот суд во Куманово, П.бр. 266/92. (106)

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУМИЦА

Се повикува лицето Ристо Панџе Гавровски, свештеник од с. Босилово, општина Струмица, како и сите други лица што знаат за неговиот живот да се јават во Општинскиот суд во Струмица во рок од 3 месеци од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“.

Лицето Ристо Панџе Гавровски е роден на 8.XI.1911 година во с. Босилово, општина Струмица, а на ден 26 јули 1936 година склучил брак со Анета Капарева, во кој брак е родена неговата ќерка Милица Косева од Струмица.

На ден 19.IV.1947 година е последен пат виден, од тогаш му се губат трагите и до ден денес не се знае каде е и што се случило со него, а негово последно живеалиште е с. Босилово, општина Струмица, каде што работел како свештеник.

Од Општинскиот суд во Струмица ВПП.бр. 113/92. (104)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води спор за развод на брак од страна на тужителката Сеадини Сузана од Тетово, против тужениот Сеадини Кенан од Тетово. Вредност на спорот 50.000 денари.

Се повикува тужениот Сеадини Кенан од М. Речица, ул. „177“ бр. 21, да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена или да одреди свој полномошник.

Во спротивно, судот ќе одреди привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката до окончувањето на спорот

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАР НА ПРЕТСТАВНИШТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА

Министерството за односи со странство на Република Македонија огласува дека со решение бр. 14-3731/2 од 4.IV.1992 година го запишува во регистарот претставништвото на странското лице во Република Македонија под ред. број 16 ИЦН „Галеника“ од Земун, Београд, Република Србија, со следните податоци:

1. Претставништво на странско лице ИЦН „Галеника“ од Земун-Београд, Република Србија, со седиште во Скопје, Булевар „Кочо Рацин“ бр 14.

2. Дејноста на претставништвото е

– истражување на пазарот

– преговори и подготвителни дејствија за склучување на договори за увоз – извоз на стоки и услуги со претпријатија и други правни лица од Република Македонија, како и на склучување договори за долгорочна производствена кооперација, деловно-техничка соработка и странски вложувања.

3. Лице овластено за потпишување во име на претставништво е Сурови Звонимир.

4. Со денот на донесувањето на ова решение претставништвото може да отпочне со работа.

Од Министерството за односи со странство

(721)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр.3131/92, на регистарска влошка бр. 1 – 17161-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие во приватна сопственост и запишувањето на право на вршење работи во надворешен трговски промет под фирма: Претпријатие за промет, угостителство и туризам „Обнова“ Ц.О., Скопје ул. „Пушкинова“ бр. 11/3-16.

Основачи се: Данчевски Младен, Скопје, ул. „Пушкинова“ бр. 11/3-16, Денковски Марко, Скопје, ул. „Партизански одред“ бр. 27-2/6 и Ковачи Идриз, с. Блаце, општина „Чаир“ Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 070129, 070132, 070211, 070213, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070230, 070250, 080121, 080129, 080201, 080202.

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во свое име и за своја сметка.

За обрските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите средства.

Данчевски Младен, директор и овластено лице на претпријатието со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3131/92. (536)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2975/92, на регистарска влошка бр. 1-17325-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие во приватна сопственост и запишувањето право на вршење работи во надворешно-трговски промет под фирма: Трговско-услужно претпријатие „Мижора“, извоз-увоз, д.о.о. Скопје, ул. „Едвард Кардељ“ 75 (Мотел „Турист“).

Претпријатието е основано со договор од 14.III.1992 година.

Основачи се: Јосиф Тренковски и Милан Димитријовски од Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 110302, 110303, 110309, 110909, 070310, 070320; посредување и застапување во прометот на стоки и услуги; продажба на странска стока на консигнациони складишта, привремен увоз и извоз; компензациони работи; купување стока во странство за продажба во странство.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Јосиф Тренковски, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2975/92. (537)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8369/91, на регистарска влошка бр. 1-13520-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие во приватна сопственост како друштво со ограничена одговорност и запишувањето на право за вршење работи во надворешно-трговскиот промет под фирма: Претпријатие за трговија на мало и големо „Дихово“, д.о.о., експорт импорт, Скопје, бул. „Јане Сандански“ зграда 21/6-5.

Претпријатието е основано со акт за основање од 11.XII.1991 година, а основач е Николовски Цветан од Скопје, бул. „Јане Сандански“ зграда 21/6-5.

Дејности: 070110, 070111, 070112, 070113, 070114, 070120, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070130,

070132, 070140, 070150, 070210, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070220, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110300, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110900, 110903, 110909, 060502, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во надворешно и внатрешно трговско работење е Николовски Цветан, работодавен орган без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8369/91. (538)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9360/91 од 17. II. 1992 година, на регистарска влошка бр. 1-14769-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост и запишувањето на право на работа во надворешно-трговскиот промет со следните податоци: Трговско претпријатие „БИТ ПАЗАР“, д.о.о., увоз – извоз, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање од 10. XII. 1991 година, а основачи се: Јахја Гакова и Наим Гакова од Скопје, ул. „Никола Мартиновски“ бр. 25.

Дејности: 012522, 0122699, 07011, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 070130, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 080111, 080201, 080202.

Во рамките на правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

Работодавен орган на претпријатието е Јахја Гакова со неограничено овластување, како и застапник во надворешно-трговскиот промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9360/91. (324)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1753 од 21. II. 1992 година, на регистарска влошка бр. 1-16310-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост под фирма: Претпријатие за молеро-фарбарски услуги и трговија на големо и мало „Панорама-Комерц“ увоз-извоз, ц.о., Скопје, ул. „Благој Давков“ бр. 25, Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1 од 14. II. 1992 година, а основачи се: Андоновски Петре од Скопје, Дуковски Дуко од Скопје, Андоновски Горје од Скопје.

Дејности: 02111, 012142, 050100, 050301, 050302, 070111, 070112, 070113, 070114, 070123, 070124, 070126, 070127, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070223, 070224, 070225, 070229, 070230, 070250, 070260, 110402, 110403, 110404, 110309, 110909.

Надворешна трговија: 070310, 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите средства со кои располага, целосно (ц.о.).

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Андоновски Петре, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1753/92. (325)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1903/92 од 4. III. 1992 година, на регистарска влошка бр. 1-16572-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието и упис на правото на работење во надворешно трговскиот промет под фирма: Претпријатие за трговија на големо и мало „Храна промет“ увоз – извоз, Д.О.О., Скопје, ул. „Ангел Димов“ бр. 4.

Основач: Земјоделска задруга „Маркова Река“, с. Студеничани, Скопје со одлука бр. 31/92 од 17. II. 1992 година.

Дејности: 110309, 110909, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а одговара со сити свој имот – средства.

Лице овластено за застапување е Стојан Ѓорѓиевски, в.д. директор, со неограничени овластувања.

Лице овластено за застапување во надворешно трговско – работење е Стојан Ѓорѓиевски, в.д. директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1903/92. (548)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3411/92 на регистарска влошка бр. 1-17584-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало увоз – извоз „Висло – пром“, Ц.О., населба Драчево, ул. „Димитрија Чуповски“ бр. 80/2-10 Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1 од 1. III. 1992 година. Основачот е Зафировска Виолета, населба Драчево, ул. „Димитрија Чуповски“ бр. 80/2-10.

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070130, 070140, 070150, 080201, 020202, 060502, 110309, 070310, 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на внатрешниот и надворешниот промет е Зафировска Виолета, без ограничувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3411/92. (508)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9818/91, на регистарска влошка бр. 1-16626-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост и запишувањето на правото на вршење работи во надворешно – трговски промет, под фирма: Претпријатие за трговија на големо и мало, извоз – увоз, производство и услужни дејности „Елени“, целосна одговорност – Скопје, ул. „Иван Цанкар“ бр. 15 б.

Претпријатието е основано со акт за основање од 23. XII. 1991 година, а основач е Стојчевска Елена од Скопје.

Дејности: 012421, 012429, 012622, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 090201, 110309. Дејности во надворешниот трговски промет: 070310, 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите средства. Лице овластено за застапување на внатрешен и надворешен промет ќе биде: Стојчевска Елена, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9818/92. (509)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9436/91 од 28. I. 1992 година, на регистарска влошка бр. 1-14487-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието под фирма: Претпријатие за градежништво, трговија на големо и мало „ТО – ДИНГ“ увоз-извоз, ц.о., Скопје, ул. „Никола Паранунов“ 66, III, соба 23, Карпош IV.

Дејности: 012201, 012322, 013042, 020140, 050100, 050301, 050302, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070233, 070224, 070225, 070230, 070240, 070250, 070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 070131, 070132, 070140, 070150, 110303, 110309, 110402, 110404, 110909.

Надворешна трговија: 070310 и 070320.

Основач на претпријатието е Динговски Тодор од с. Маврово, а основано е на 20. XII. 1991 година.

Неограничено овластување; целосна одговорност.

Тодор Динговски, директор со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9436/91. (97)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9002 од 6. II. 1992 година, на регистарска влошка бр. 1-14435-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието со следните податоци: Приватно претпријатие за трговија на големо и мало увоз-извоз „Вирови“, Ц.О., Скопје, ул. „Стогово бр. 19-6. Основач е директорот Јован Штерјовски.

Дејности: 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070140, 070021, 070211, 070212, 070213, 070214, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070310, 070320, 110303, 110309, 070310, 070320, 110909.

Неограничени овластувања; целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Штерјовски Јован, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9002/91. (98)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9001/91 од 17. II. 1992 година, на регистарска влошка бр. 1-14774-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие под фирма: Претпријатие за трговија на големо и мало увоз-извоз „Белд“, Ц.О., Скопје, „Партизански одреди“ бр. 109/2/12 со следните дејности: 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070140, 070021, 070211, 070212, 070213, 070214, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070310, 070320, 110303, 110309, 110909.

Неограничено овластување; целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Благоја Трајков, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9001/91. (99)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8485/91 од 21. I. 1992 година, на регистарска влошка бр. 1-644-0-0-0, го запиша во судскиот регистар запишувањето на дел на претпријатието под фирма: Акционерско друштво за меѓународна инспекција, складишта, надворешно – трговско работење, производство и промет „Макошед“, П.О., Скопје, – Филијала Белград, ул. „Андрјевски венац“ бр. 10.

Дејности: 110309, 110301, 110901, 110902, 110909, 110109, 070230, 070250, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070211, 070212, 070213, 070219, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070112, 070113, 070114, 070131, 070132, 070140, 012429, 070111.

Филијалата во правниот промет со трети лица истапува во име и за сметка на претпријатието.

За обврските во правниот промет на филијалата претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Милован Ѓоновиќ, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8485/91. (100)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8485/91 од 21.1.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-64-5-0-0, го запиша во судскиот регистар запишувањето на дел на претпријатието под фирма Акционерското друштво за меѓународна шпедиција, складирата, надворешно трговско, работење, производство и промет „Макошпед“, П.О., Скопје, ул. „Маршал Тито“ бр. 19, Сектор Испостави.

Дејности: 110309, 110909, 110109.

Секторот во правниот промет со трети лица истапува во име и за сметка на претпријатието.

За обврските во правниот промет на секторот претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Милутин Каљевик, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8485/91. (101)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10228/91 од 17.11.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-16351-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на мешовитото претпријатие под фирма: Претпријатие за трговија на големо и мало „Сирмак“ извоз-увоз ДОО Скопје, ул. „Веселин Маслеша“ бр. 3/2-10.

Претпријатието е основано со Договор за основање на мешовитото претпријатие од 26.XII.1991 година.

Основачи се: Ахмед Актаа и Нада Јовановиќ

Дејности: трговија на големо: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070220, 070211, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, трговија на мало: 070111, 070112, 070113, 070114, 070123, 070126, 070128, 070129, 070130, 070132, 070150, 110303, 110309, 110909, 080190, 080119, 080121.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот промет е в.д. директорот Ахмед Актаа, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 10228/91. (378)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8578 од 10.1.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-13722-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост и запишувањето на правото за вршење работи во надворешно-трговскиот промет со следните податоци: Претпријатие за промет производство и услуги „Канки Трејд“, Д.О.О, извоз-извоз, Скопје, ул. „Серска“ бр. 3-а.

Основачи: Каракутовски Здравко од Скопје, ул. „11-ти Октомври“ 8-1/7, Каракутовска Сузана од Скопје, ул. „11-ти Октомври“ 8-1/7 и Каракутовска Татјана од Скопје, ул. „11-ти Октомври“ 8-1/7.

Овластено лице е Каракутовски Здравко, основач и директор со сите овластувања. Претпријатието има потполна одговорност со сите свои средства.

Дејности: 011320, 011949, 012322, 060501, 060502, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070131, 070140, 070211, 070212, 070213, 070219, 070221, 070223, 070224, 070225, 070230, 070250, 070190, 080201, 080202, 080209, 110302, 110303, 110304, 110909.

Претпријатието во правниот промет настапува во свое име и за своја сметка.

Претпријатието во правниот промет одговара со сите свои средства.

Каракутовски Здравко е работодавен орган – директор на претпријатието. Овластено лице за застапување во надворешно-трговскиот промет е Каракутовски Здравко, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8578/91. (62)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7447, на регистарска влошка бр. 1-12897-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на приватното претпријатие и запишувањето на право за градба, проектирање, инженеринг, трговија на мало и големо и услуги под фирма: Претпријатие за градба, проектирање, инженеринг, трговија на мало и големо и услуги „АРХИНГ-ПРОСТОР“, Ц.О., извоз-извоз – Тетово, ул. „Горна Чаршија“ бр. 34.

Претпријатието е основано со договор за основање бр. 01/91 од 4.XI.1991 година, а основачи се Хазари Абдирезак и Хазари Мерита, двајцата од с. Отушиште – Тетовско.

Дејности: 012001, 012130, 012141, 012142, 012310, 013121, 013904, 050110, 050201, 050209, 050301, 050302, 060502, 100101, 100200, 110302, 110300, 110401, 110402, 110403, 110404, 110909, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070215, 070221, 070222, 070223, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090123, 060101, 060503.

Дејности во надворешниот трговски промет: 070310, 070320, застапување на странски фирми и реекспорт, меѓународен транспорт на

стоки, изведуваче на инвестициони работи во странство и остварување на инвестициони работи на странски лица во земјата, посредување во надворешно трговскиот промет, меѓународна шпедиција, угостителски и туристички услуги, комисиони работи во областа на прометот, малопродаен промет со Грција, Бугарија, Австрија, Италија, Албанија, Романија и Унгарија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7447/91. (63)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8184 од 23.XII.1991 година, на регистарска влошка бр. 1-13371-0-0-0, го запиша во судскиот регистар претпријатието под фирма: Претпријатие за трговија на големо и мало „Ма-Комерц“, ДОО, Скопје, ул. „Гемидиска“ бр. 40-а. Основачи се Љубе Мешковски и Марика Мешковска.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070112, 070123, 070124, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070221, 070223, 070224, 070225, 070226, 070250, 0703, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет ги има сите овластувања. За обврските на претпријатието основачите не одговараат. За директор на претпријатието е именувана Марика Мешковска од Скопје. Директорот е овластен да го застапува и претставува претпријатието без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8184/91. (73)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8485/91 од 21.1.1992 година, на регистарска влошка бр.1-61-1-0-0, го запиша во судскиот регистар запишувањето на дел на претпријатие под фирма: Акционерско друштво за меѓународна шпедиција, складирата, надворешно-трговско работење, производство и промет „Макошпед“, П.О. Скопје, ул. „Маршал Тито“ – Сектор за производство и промет.

Дејности: 110109, 070230, 070250, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070112, 070113, 070114, 070131, 070132, 080129, 080201, 080202, 013021, 013042, 013030, 011710, 011721, 011722, 011723, 011724, 011729, 012421, 011941, 011494, 070111.

Секторот во правниот промет со трети лица истапува во име и за сметка на претпријатието.

За обврските во правниот промет на секторот, претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Војрум Андреевски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 8485/91. (104)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8025/91 од 10.1.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-13309-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие под фирма: Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија и производство „Иво-САН“ корпорација со целосна одговорност. Куманово, ул. „Кирил и Методиј“ бр. 1-в.

Претпријатието е основана со акт бр. 1 од 25.XI.1991 година.

Дејности: 070150, 070240, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 070129, 070131, 070132, 070144, 070141, 0702, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070223, 070224, 070225, 070227, 070229, 070230, 070250, 070310, 070320, 0113, 01035, 01194, 090181, 01262, 012623, 0901, 090110, 090123, 090117, 090179, 090183, 060501, 060502, 060601, 0801, 080190, 110201, 110302, 110303, 110309, 110403, 110404, 110309, неспоменати услуги на подрачјето на прометот; услуги на внатрешна и меѓународна шпедиција; посредничтво; вршење на комисиони работи на подрачјето на прометот на стоки во прометот и сл.; 070260 трговија на големо со индустриски отпадоци.

Целосна одговорност.

Лице овластено за застапување и претставување во внатрешно и надворешно-трговско работење (внатрешен и надворешен трговски промет) е Цветанска Славица, основач директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 8025/91. (105)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение Срег.бр.7851/91 од 22.1.1992 година, на регистарска влошка бр.1-13669-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие под фирма: Претпријатие за трговија на големо и мало, угостителство и производство, извоз – увоз „Бек – промет“, Ц.О., Куманово, ул. „Абдула Прешова“ бр. 31. Претпријатието го основа Бобан Вельковиќ, Куманово, ул. „Абдула Прешова“ бр. 31.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070022, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 07040, 070150, 070211, 070212, 070213, 07024, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 080129, 080190, 012623, 013904, 013909, 110303, 110309, 110903, 110909.

Претпријатието истапува во правниот промет со трети лица во свое име и за своја сметка. Претпријатието одговара за своите обврски во правниот промет со трети лица со сит свој нмт. Претпријатието го претставува и застапува Вельковиќ Бобан, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.7851/91. (207)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение Срег.бр. 6008 од 21.XII.1990 година, на регистарска влошка бр.1-371-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Општественото претпријатие за превоз на патници и сотка во домашен и меѓународен сообраќај (транспорт), шпедиција, сервисирање и ремонт на моторни возила, производство на делови за мотор, резервни

делови и вулканизирање на гуми „Југ – Турист“, Ц.О., Куманово, ул. „Индустриска“ 66.

Досегашниот застапник во внатрешно и надворешно – трговски промет Стојан Величковски, директор, со неограничени овластувања, се брише, а за нов се запишува Брнако Петковски, генерален директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.6009/90. (208)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.10627/91 од 23.I.1992 година, на регистарска вложка бр.1-9678-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на застапник, проширувањето на дејноста во внатрешен и надворешнотрговски промет под фирма: Акционерско друштво за производство на предиво и конец „Ветекс“, ц.о., Титов Велес, ул. „Вардарска“ бр.50.

Дејностите во внатрешен промет се прошируваат со: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070260.

Дејностите во надворешен промет се прошируваат со: 070310 и 070320. На лицето Гелевски Благој, в.д. директор, без ограничување, му се менува својството и во иднина ќе има својство на директор без ограничување за застапување во внатрешниот и надворешниот промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.10627/91. (209)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение Срег. бр. 9635/91 од 28.I.1992 година на регистарска вложка бр. 1-146300-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост и запишувањето прво на надворешно-трговски промет под фирма: Претпријатие за трговија на големо и мало увоз-извоз „Ита-Промет“, Д.О.О. Кавадарици, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 2. Претпријатието е основано со акт бр. 01-1/91 од 2.XII.1991 година, а основач е Атанасов Тодор од Кавадарици.

Дејности: 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 110909, 110309, 07013, 070132, 070140, 070150, 070227.

Надворешна трговија и тоа: 070310 и 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка. Во правниот промет со трети лица за своите обврски одговара со сите свои средства.

Овластено лице за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Атанасов Тодор, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 963/91. (210)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 7783 од 7.XII.1991 година, на регистарска вложка бр. 1-13156-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост и правото на вршење на работи од надворешно трговскиот промет под фирма: Трговско претпријатие „Табакo – Комерц“, експорт-импорт – Тетово, ул. „Јане Сандански“ бр. 27. Основач: Цветковски Горе од Тетово, ул. „Јане Сандански“ бр.4. 27.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060609, 090209, 110301, 110303, 110309, 110909, 110903.

Надворешно-трговска дејност: 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Цветковски Горе, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 783/91. (211)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2661/91, на регистарска вложка бр. 1-860-0-0-0, го запиша во судскиот регистар престанокот на заводот согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за предучилишно и основно воспитание и образование на општините Куманово, Крива Паланка и Кратово со Ц.О., Куманово, ул. „Братство Единство“ 66, Куманово. Работниците, опремата, инвентарот и другите работи, архивата, документацијата, средствата за работа и другите средства на постојните општински и меѓуопштински заводи ги преема Министерството за образование и физичка култура и ги распоредува на работи и задачи во согласност со општите акти за организацијата и работата и за систематизацијата на работите и задачите.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2661/91. (213)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8727/91 од 30.I.1992 година, на регистарска вложка бр. 1-13967-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на приватното претпријатие под фирма: Претпријатие во приватна сопственост за проектирање, изградба, надзор на градежни објекти и трговија на големо и мало „Вива – Ман“ инженеринг, експорт-импорт, Д.О.О., Гевгелија, ул. „Илија Миров“ бр. 87-а.

Претпријатието е основано со акт за основање од 9.XII.1991 година, а основач е Мандалов Јован, дипл. град. инж. од Гевгелија.

Дејности 050100, 050201, 050202, 050209, 050301, 050302, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126,

070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070310, 070320, 0703, 011322, 110401, 110402, 110403, 110404, 110405, 110620, 110302, 110309, 080190, 100101.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите средства.

Мандалов Јован е директор со неограничена одговорност во рамките на регистрираната дејност и со неограничени овластувања во рамките на регистрираната надворешно-трговска дејност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8727/91. (214)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7785/91 од 9.II.1992 година, на регистарска вложка бр. 1-13243-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост и правото на вршење на работи од надворешно-трговскиот промет под фирма: Трговско претпријатие „Еко Траде“ ц.о., експорт-импорт – Тетово, ул. „159“ бр.7.

Основач е Ристовски Звонимир од Тетово, ул. „159“ бр. 7.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060609, 060209, 110301, 110303, 110309, 110909, 110903, 01340.

Надворешна трговска дејност: 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Ристовски Звонимир, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7785/91. (215)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6636/91 од 10.I.1992 година, на регистарска вложка бр. 1-13385-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на приватно претпријатие под фирма: Приватно претпријатие за производство, увоз-извоз и внатрешен промет на големо и мало „ОКНАРБ“, Куманово, ц.о. Скратен назив: ПП „ОКНАРБ“ – Куманово, ул. „III МУБ“ 66, Куманово.

Основач Тодоровски С. Петар од Куманово, ул. „Лесковачка“ бр. 28, кој вложува основачки капитал од 2.000,00 динари.

Дејности. 0113, 01132, 011320, 01174, 011742, 01194, 011941, 011949, 0120, 01200, 012001, 012142, 0123, 012321, 012322, 012323, 012324, 01230, 01301, 013010, 01302, 013021, 01304, 013041, 013042, 01305, 013050, 01307, 013071, 013072, 013073, 013074, 0131, 013113, 013114, 013115, 013122, 0135, 01350, 013500, 0503, 05030, 050301, 050302, 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 07014, 070140, 07015, 070150, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 07023, 070230, 07024, 070240, 07025, 070250, 07026, 070260, 0703, 07031, 070310, 07032, 070320, 07012, 08012, 080121, 080122, 080123, 080129, 08019, 080190, 0802, 08020, 080201, 080202, 1103, 11030, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 1104, 11040, 110404, 1109, 11090, 110903, 110905, 110909, 01231, 012310

Неограничени овластувања.

Тодоровски С. Петар, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6636/91 (216)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9969/91 од 20.II.1992 година, на регистарска вложка бр. 1-14911-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на приватното претпријатие и запишувањето на правото на надворешно-трговскиот работење под фирма: Претпријатие за инсталациони завршни работи во градежништвото и промет на големо и мало „Индикатори“ увоз-извоз, Ц.О., Демир Капија, ул. „Партизанска“ бр. 64.

Фирмата е основана со акт за основање од 26.II.1991 година, а основачи се: Шопов Благој и Атанасов Ангел од Демир Капија.

Дејности: 050301, 050302, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070129, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070260, 070310, 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет Благој Шопов, директор, без ограничување и Атанасов Ангел основач.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9969/91. (217)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9937/91 од 7.II.1992 година, на регистарска вложка бр. 1-14398-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие во приватна сопственост под фирма: Претпријатие за промет на големо и мало и надворешна трговија „Ко-Ко-Компани“, увоз-извоз, Ц.О., Скопје, ул. „Димитар Марасчиев“ бр. 3. Основач е Ковачевска Верка со одлука од 16.XII.1991 година.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 070128, 070129, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070250, 110303, 110309

Дејности во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешно-трговскиот промет е Ковачевска Верка, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9937/91. (336)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10884/91, на регистарска вложка бр. 1-15560-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост и запишувањето право за вршење надворешно-трговскиот промет под фирма Претпријатие за професионално оспособување и вработување инвалиди „Ас Стил“ увоз-извоз д. о. о., Скопје, ул. „Благоја Стефковски“ бр. 114.

Претпријатието е основано со акт за основање од 26.XII.1991 година, а основач е Стефан Илиев од Скопје, М. Б. 1512942450103.

Дејности: 011527, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070133, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 090121, 110309, 110909, 130233.

Дејности во надворешниот трговски промет: 070310, 070320; застапување и посредување во прометот со стоки и услуги; консигнација; реекспорт.

Неограничени овластувања и целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во надворешниот и внатрешниот промет е Стефан Илиев, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10884/91. (337)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10898/91 од 1.И.1992 година, на регистарска вложка бр. 1-15422-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост како д. о. о. и запишувањето право на вршење надворешно работење под фирма: Претпријатие за трговија и услуги „Малеш – Комерц“ бр. 25/24, Д. О. О., експорт-импорт, Скопје, ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 25/24.

Претпријатието е основано со акт за основање од 27.XII.1991 година, а основачи се Драган Пехчевски и Димитар Пехчевски од Скопје.

Дејности: 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070133, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080114, 080119, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 110109, 110302, 110303, 110304, 110309, 110903, 110905, 110909, 070310, 070320; – откуп на сурова кожа, сточарски и земјоделски производи, зеленчук, добиток и живина, шумски плодови, печурки, полжави и водоземци, – застапување странска фирма и реекспорт; – посредување во надворешно трговскиот промет; – консигнациони работи, комисиони работи; – меѓународна шпеџија; – услуги на меѓународниот транспорт на стоки и патници, – угостителски и туристички услуги, агенциски услуги во транспортот; – малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија, Австрија, Италија, Романија и Унгарија; – слободни царински продавници, меѓувачници.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Драган Пехчевски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10898/91. (351)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9754/91 од 9.И.1992 година, на регистарска вложка бр. 1-15885-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост и запишувањето право за вршење работи во надворешно-трговскиот промет под фирма: Претпријатие во приватна сопственост за внатрешен и надворешен промет на големо и мало „Веки – Пром“, Ц. О. Скопје, ул. „Љуба Ивановиќ“ 3а.

Претпријатието е основано со одлука за основање од 20.XII.1991 година, а основачи се: Попова Кире, Попова Весна и Попова Софија од Скопје.

Дејности: 07011 – леб, бели печива, млеко и млечни производи, 070112 – зеленчук, овошје и преработки, 070113 – месо, риба, живина и преработки, 070114 – разни животни намирници, алкохолни пијалаци и производи за домашна потреба, 070121 – текстил и конфекција, 070122 – обука, кожа гума и пластика, 070123 – метални и електротехничка стока, 070211 – житарици и мелнички производи, 070212 – зеленчук, овошје и преработки, 070213 – алкохолни пијалаци, 070214 – добиток и живина, 070221 – текстил и конфекција, 070222 – сурова кожа, волна и сл., 070225 – хемиски производи, бон и лакови, 070230 – трговија на големо со возила, делови и прибор, 070260 – трговија на големо со индустриски отпадници, 110309 – неспомнатите услуги во прометот. Дејности во надворешно трговскиот промет: 070316 – надворешна трговија со прехранбени производи, 070320 – надворешна трговија со непрехранбени производи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9754/91. (326)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7655 од 19.XI.1991 година, на регистарска вложка бр. 1-13109-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на приватно претпријатие со

целосна одговорност под фирма: Претпријатие за трговија и производство „Мима“ експорт-импорт, Д. О. О., Скопје, ул. „Маршал Тито“ бр. 22/26.

Претпријатието е основано со акт за основање од 19.XI.1991 година, а основач е Мара Дика од Скопје.

Дејности: 011010, 011091, 011092, 011093, 011099, 011220, 011231, 011232, 011291, 011292, 011299, 011311, 011312, 011313, 011314, 011315, 011316, 011319, 011320, 011390, 011419, 011710, 011721, 011722, 011723, 011724, 090202, 011729, 011730, 011741, 011742, 011743, 011791, 011793, 011799, 011941, 011949, 012202, 012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 012611, 012612, 012613, 012614, 012615, 012621, 012622, 012623, 012624, 01269, 012699, 012820, 013099, 013400, 020140, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070230, 070240, 070250, 070260, 110309, 110909, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 090131, 090132, 090133, 090139, 110301, 110302, 110303, 110304, 110905.

Претпријатието се занимава и со надворешнотрговски промет и тоа: 070310, 070320; посредување и застапување во прометот со стоките и услугите; пограничен промет со Република Грција, НР Бугарија и НР Албанија.

Работоводен орган на претпријатието како друштво со ограничена одговорност е Мара Дика, како и застапник во надворешно-трговскиот промет.

Неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7655/91. (327)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 230 од 5.И.1992 година, на регистарска вложка бр. 1-9706-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на застапник на Претпријатието за производство и промет со компјутери и компјутерска опрема „Ригал“, П. О., увоз-извоз, Скопје, ул. „Коле Металец“ бр. 1/6-2-1.

Се брише лицето овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот промет со трети лица Јанков томе, в. д. директор, со ограничено овластување.

Претпријатието во внатрешниот промет со трети лица ќе го застапува Николовски Борис, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 230/92. (328)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9936/91 од 26.И.1992 година, на регистарска вложка бр. 1-15510-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието и запишувањето на право за вршење надворешно-трговски промет под фирма: Претпријатие за производство и промет „Зорели“ експорт-импорт, Д. О. О. со П. О. – Скопје, ул. „Руѓер Бошковиќ“ бр. 13/2-20. Претпријатието е основано со акт за основање на 24.XII.1991 година, а основач е Зоран Нарашанов, директор, без ограничување.

Дејности: 012310, 011390, 013030, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070125, 070126, 070127, 070128, 070131, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 110109, 110309, 110909, 070310, 070320; застапување на странски лица, комисиони работи во областа на прометот; консигнациони работи во областа на прометот, реекспорт, посредување, продажба на стоки со слободни царински продавници.

Неограничени овластувања; целосна одговорност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9936/91. (329)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9356/91 од 26.И.1992 година, на регистарска вложка – бр. 1-15605-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие во приватна сопственост под фирма: Приватно производно-трговско претпријатие „Видра-Комерц“, Д. О., увоз-извоз, Скопје, ул. „Томо Караџа“ 5/2-9.

Претпријатието е основано со акт за основање, а основачи се Марковски Томислав и Марковска Вуолета.

Дејности: 011099, 013500, 060502, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070211, 070212, 070213, 070214, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 110303, 110309, 013400, 011313.

Дејности во надворешно-трговско работење: 070310 надворешна трговија со прехранбени производи, 070230 надворешна трговија со непрехранбени производи.

Малограничен промет со: Грција, Австрија, Италија и Бугарија. Неограничено овластување; делумна одговорност.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешно трговско работење е Марковски Томислав, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9356/91. (330)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 453 од 6.И.1992 година, на регистарска вложка бр. 1-15820-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие во приватна сопственост под фирма: Производно услужно трговско претпријатие „Стило-н“, Ц. О., Скопје, ул. „1119“ бр. 7-1/10.

Претпријатието е основано со акт за основање од 16.И.1992 година, а основач е Ристевска Трајанка од Скопје.

Дејности: 012613, 012622, 012624, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070221, 070222, 070223, 070224, 070250, 070260.

Дејности во надворешно-трговско работење: 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешно-трговско работење е Ристевска Трајанка, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 453/92. (331)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10693/91 од 3.III.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-15502-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за трговија, производство и туризам „Монтана компани“, П. О. – Скопје, ул. „Палимир Тољари“ бр. 78 -1/2, Скопје.

Основач на претпријатието е Јусуфи Исен, ул. „Палимир Тољари“ бр. 78 -1/2, Скопје, се акт за основање од 18.XI.1991 година.

Дејности: 010999, 060101, 060201, 060401, 060501, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 080119, 080129, 080190, 080201, 080202, 090123, 110302, 110309, 110902, 110905, 110909, 120312, 070310, 070320 – надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи.

Претпријатието настапува самостојно во правниот промет со трети лица во свое име и за своја сметка.

Претпријатието е одговорно за преземените обврски во правниот промет со трети лица, п. о., со сите свои средства.

Исен Јусуфи, директор, со неограничени овластувања во надворешен трговски промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10693/91. (332)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 834/92 од 9.III.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-15963-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост под фирма: Трговско претпријатие „Орев-Пром“ експорт-импорт, Д. О. О. Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 37/2-4.

Претпријатието е основано со акт за основање од 24.I.1992 година, а основач е Рајна Петрова.

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 060503, 110309, 110909, 110903, 070310, 070320, посредување и застапување во надворешно-трговски промет.

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Рајна Петрова.

Од Окружниот суд во Скопје, Срег. бр. 834/92. (335)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 188/92, на регистарска влошка бр. 1-15526-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост и запишувањето на правото на вршење работа во надворешниот трговски промет под фирма: Претпријатие за внатрешен и надворешен трговски промет на стока на големо и мало и градежништво: „Атлантида“, Ц. О., експорт-импорт-Скопје.

Основачи: Сејди Решани и Рамиз Решани од с. Лешкобаре – Урошевац.

Дејности: 012001, 012002, 012142, 050100, 050201, 050202, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080113, 080119, 080121, 080122, 080190, 080201, 080202, 110303, 110304, 110309, 110909.

Дејности во надворешниот трговски промет: 070310, 070320; – посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги; – малограничен промет на стока со Бутарија, Грција, Албанија и др. соседни земји; Реекспорт; шпедиција.

Лице овластено за застапување во областа на прометот е Сејди Решани, директор, без ограничување; неограничено овластување, целосна одговорност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 188/92. (547)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 165/92 од 2.III.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-15479-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост и запишувањето право за вршење надворешно-трговски промет под фирма: Производно трговско претпријатие „Елка-Пром“ извоз-увоз, д. о. о., Кичево, с. Другово.

Претпријатието е основано со акт за основање од 11.I.1992 година, а основач е Досе Блажевски од Кичево, М. Б. 0602943433003.

Дејности: 012201, 012310, 012321, 012322, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240,

070250, 070260, 090140, 110309, 110909.

Дејности во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320; – застапување и посредување во прометот со стоки и услуги; консигнација; експорт.

Неограничени овластувања; целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Досе Блажевски, директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 165/92. (335)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10327/91 од 25.I.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-15256-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието и запишувањето на право на работење во надворешно-трговскиот промет под фирма: Претпријатие за трговија и услуги, туристичко посредување, маркетинг и надворешна трговија „Бело – М“, ц. о., Куманово, ул. „Јоско Илиевски“ бр. 11.

Претпријатието е основано со акт број 03-1 од 20.XII.1991 година, основач Марјан Петровски од Куманово.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070133, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070260, 070250, 090121, 090123, 090124, 090129, 090181, 090189, 080201, 080202, 110301, 110302.

Дејности во надворешно трговскиот промет: 070310, 070320.

Во свое име и за своја сметка; целосна одговорност.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот промет е Марјан Петровски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10327/91. (334)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст.бр. 37/92 од 13.IV.1992 година, отвори постапка за стечај на ПП „Филип Македонски“, Охрид, а врз основа на предлогот на СОК Филијала – Охрид.

За стечаен судија се определува Коста Споа, судија на овој суд. За стечаен управител се определува Андоновски Славе од Охрид.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во „Службен весник на Република Македонија“ своите побарувања да ги пријават до стечајниот совет со поднесок во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги подмират сите свои долгови без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на побарувањата на доверителите на 5.VI.1992 година, во 12.30 часот, соба бр. 3 при Окружниот стопански суд во Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (614)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст.бр.162/91 од 13.IV.1992 година, отвори постапка за стечај на ПТП „Пимекс“, Охрид, а врз основа на предлогот на СОК Филијала – Охрид.

За стечаен судија се определува Коста Споа, судија на овој суд. За стечаен управител се определува Андоновски Славе од Охрид.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во „Службен весник на Република Македонија“, своите побарувања да ги пријават до стечајниот совет со поднесок во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги подмират своите долгови без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на побарувањата на доверителите на 5.VI.1992 година, во 12 часот соба, бр. 3 при Окружниот стопански суд во Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (615)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст.бр.149/92 од 23.III.1992 година, отвори постапка за стечај на ПП „Јадран Промет“ – Прилеп, врз основа на предлогот на СОК Филијала – Прилеп.

За стечаен судија се определува Коста Споа, судија на овој суд. За стечаен управител се определува Орде Поповски, с. Кривогаштани, Прилепско.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во „Службен весник на Република Македонија“ своите побарувања да ги пријават до стечајниот совет со поднесок во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги подмират своите долгови без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на побарувањата на доверителите на 23.VI.1992 година, во 9 часот, соба бр. 3 при Окружниот стопански суд во Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (612)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст.бр.234/91 од 13.IV-1992 година, отвори постапка за стечај на ПП „Кристал“ – Охрид, а врз основа на предлогот на СОК Филијала Охрид.

За стечаен судија се определува Коста Споа, судија на овој суд. За стечаен управител се определува Спиро Тодоровски од Охрид.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во „Службен весник на Република Македонија“ своите побарувања да ги пријават до стечајниот совет со поднесок во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги подмират своите долгови без одлагање.

ваат должниците да ги подмират своите долгови без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на побарувањата на доверителите на 5.VI.1992 година, во 11 часот, соба број 3 при Окружниот стопански суд во Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (613)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст. бр. 15/92 од 24.II.1992 година објавува дека кон должникот ПП „Годи Комерц“-Прилеп отвори стечајна постапка која не ја спроведува и истата ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (624)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст. бр. 69/92 од 16.IV.1992 година отвори стечајна постапка кон ПП „Линеја“ од Прилеп, не ја спроведува и истата ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (625)

Окружниот стопански суд во Битола на ден 13.III.1992 година го донесе следното решение: Се заклучува стечајна постапка против должникот ЗПЗ „Тригла-Промет“ - Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (707)

Стечајниот совет при Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението Ст. бр. 105/91 од 21.II.1991 година е отворена стечајна постапка над должникот ППС „Струмица-Промет“, с. Сараје, Струмица.

За стечаен судија е определена Рупка Паварова, судија на овој суд.

За стечаен управник е поставен Петар Танушев од Струмица. Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават побарувањата во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ со пријава со докази во по два примероци и фирманска уплатница за платена судска такса во износ од 100 денари на жиро сметка 40100-840-033-3338 Републички буџет.

За испитување на побарувањата се закажува рочиште за ден 26.V.1992 година во 11 часот во просторите на судот.

Се повикуваат должниците без одлагање да ги исплатат своите долгови.

Овој оглас е истакнат на судската табла на ден 20.IV.1992 година. Од Окружниот стопански суд во Штип. (708)

Стечајниот совет на Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението Ст. бр. 111/91 од 21.XI.1991 година е отворена стечајна постапка над ЗЗ „Братство“, с. Црник - Берово.

За стечаен судија се определува Зорица Бочварска, судија на овој суд.

За стечаен управник е поставен Миовски Огнен, економист од Пехчево.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават побарувањата во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ со пријава и докази во 2 примероци.

За испитување на побарувањата се закажува рочиште на ден 18.VI.1992 година во 12 часот во просторите на судот.

Се повикуваат должниците без одлагање да ги платат своите долгови.

Овој оглас е истакнат на судската табла на ден 21.XI.1991 година. Од Окружниот стопански суд во Штип. (709)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 1259/91 од 14.XI.1991 година отвори стечајна постапка над Друштвото за производство на брусен и гравирен кристал, „Кристал Кратово“ од Кратово.

За стечаен судија се именува Стеван Петанчески, судија на овој суд. За стечаен управител се определува Атанасов Блажо од Кратово тел. 81-002.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до Стечајниот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник за ден 15.VI.1992 година во 9 часот во овој суд, соба бр. 81.

Од Окружниот стопански суд во Скопје (714)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 1509/91 од 6.V.1992 година отвори постапка за присилно порамнување над стечајниот должник ОП „Велурфлор“ - Скопје Текстилно хемиска индустрија со неговите доверители.

Предлогот за присилно порамнување на стечајниот должник со неговите доверители гласи: Платањето на долговите на стечајниот должник кон доверителите ќе се изврши во рок од 6 месеци сметано од денот на постигнатото порамнување во висина од 50% од долгот утврден на денот на порамнувањето со камата.

За управник на присилното порамнување се определува Михајло Георгиевски од Скопје.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до Советот за порамнување на овој суд со пријава во два примероци со докази.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите и гласање по предлогот за присилно порамнување на ден 2.VI.1992 година во 8,30 часот во соба бр.81 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (715)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст.бр.1014/92 од 2.IV.1992 година отвори стечајна постапка над ОП Маврово - Маврови Анови.

За стечаен судија се именува Емилија Димитрова, судија во овој суд.

За стечаен управник се определува Соломоновски Добри, од Гостивар, ул. „Никола Паралуков“ згр. 6/4-ц, тел. 64-502.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до Стечајниот совет при овој суд со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на стечајниот должник на ден 25.VI.1992 година во 9,00 часот во соба бр. 60а на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (716)

Окружниот стопански суд во Битола, со решение Ст.бр.126, 230/91 и 29/92 од 30.III.1992 година, отвори стечајна постапка над ПП „Зенит“ - Охрид, но не ја спроведе, туку ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (499)

Окружниот стопански суд во Битола со решение Ст.бр.241/91 и 39/92 од 30.III.1992 година, отвори стечајна постапка над ПП „Петрокомерц“ Струга, но истата не ја спроведе, туку ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (501)

Окружниот стопански суд во Битола, со решение Ст.бр.184/91 од 30.III.1992 година, отвори стечајна постапка над ПП „Рекс“ Битола, но не ја спроведе, туку ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (502)

Окружниот стопански суд во Битола, со решение Ст. бр.2/92 отвори стечајна постапка над ЗЗ „Висока“, с. Крушевица, Прилеп, но истата не ја спроведе, туку ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола (504)

Окружниот стопански суд во Битола, со решение Ст.бр.59/92 од 30.III.1992 година, отвори стечајна постапка над ПП „Латко Комерц“, Прилеп, но истата не ја спроведе, туку ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (505)

Окружниот стопански суд во Битола, со решение Ст.бр.232/91 од 30.III.1992 година, отвори стечајна постапка над ТПП „Анибетас“ - Охрид, но истата не ја спроведе, туку ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (506)

Окружниот стопански суд во Битола, со решение Ст.бр.235/91 од 30.III.1992 година, отвори стечајна постапка над ОП „Мегал“ - Прилеп и за стечаен судија го определи судијата Коста Споя, а за стечаен управител Горѓија Горѓиовски, дил.ек. од Прилеп, ул. „Горе Горески“ бр. 4. Со оглас објавен на огласната табла на судот на 30.III.1992 година ги повика доверителите да ги пријават своите побарувања на стечајниот совет со поднесок во два примероци со докази, таксирани со уплата од 100,00 динари на сметка 40100-840-033-3338 за судски такси со прилог фирмански налог дека е уплатена таксата во рок од 30 дена од објавувањето на огласот за отворањето на стечајната постапка во „Службен весник на Република Македонија“, кон ќе се испитат на 18.V.1992 година во 10 часот во овој суд, а должниците неодложно да ги измират своите долгови.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (503)

Стечајниот совет при окружниот стопански суд во Штип објавува дека стечајната постапка над ТП „Маркет“, с.Злетово-Прошибитип се заклучува поради тоа што имотот со кој располага должникот не е доволен за намирување на трошоците на стечајната постапка. По правосилноста на решението Ст.бр.26/91 од 25.II.1992 година ТП „Маркет“ с. Злетово - Прошибитип да се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (526)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението на овој суд Ст.бр.1161/92 од 5.II.1992 година отвори стечајна постапка над ПОС „Вардартекс“ од с. Пепелиште, Неготино.

За стечаен судија се именува Никола Стојанов, судија на овој суд.

„Вида Цекова“ бр. 8, тел. 64-193.

За стечаен управник се определува Коста Бојков од Неготино, ул. „Видо Цекова“ бр. 8, тел. 64-193

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират обврските кон стечајниот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на

пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник за 2.VI.1992 година во 11,15 часот, соба број 60 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(525)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението ст.бр.940/91 од 12.II.1992 година, отвори стечајна постапка над Приватното претпријатие за производство, внатрешна и надворешна трговија „Лакс Промет“ од Куманово.

За стечаен судија се именува Емилија Димитрова, судија на овој суд.

За стечаен управник се определува Раде Спасовски од Куманово, ул. „Вараждинска“ бр. 30, тел. 200-372.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник на ден 16.VI.1992 година во 9,10 часот, соба број 81 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(527)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст.бр.461/91 од 27.III.1992 година, отвори стечајна постапка над Општественото претпријатие за промет на големо и мало „Вардар“ – Скопје.

За стечаен судија се именува Лилјана Савовска, судија на овој суд. За стечаен управител се определува Владо Стефановски од Скопје, ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 37, тел.227-500.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник на ден 26.V.1992 година во 10,45 во соба бр.81 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(528)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 87/90 од 20.I.1991 година отвори стечајна постапка над Мешовитното претпријатие „Јуел“ од Кавадарци.

За стечаен судија се определува Доно Стојанов, од Кавадарци ул. „Народна Младина“ бр. 9 тел. 76-195.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник, без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник за ден 4.VI.1992 година во 11,15 часот, соба број 81 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(529)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст.бр.188/91 од 24.IX.1991 година, отвори стечајна постапка над Претпријатието за внатрешен и надворешен промет „Мацки“ од Скопје, ул. „Орлан Чопела“ бр. 116.

За стечаен судија се именува Мируша Еленовска, судија на овој суд. За стечаен управник се назначува Стево Ристески од Скопје, бул. „ЈНА“ бр.54/3, тел.221-298.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот до стечајниот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците на стечајниот должник да ги намират долговите кон стечајниот должник, без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите за 4.VI.1992 во 10,45 ч., соба бр. 81 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(530)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дек со решение Ст.бр.558/91 од 24.III.1992 г. отвори стечајна постапка над Земјоделската задруга „Балинци“ од с. Балинци-Валандово.

За стечаен судија се именува Стефка Чесноска, судија на овој суд. За стечаен управител се определува Зажков Марко од с. Јосифово, Валандово, ул. „Маршал Тито“ бр 13, тел.0902-86-188.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник, без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник за 26.V.1992 г. во 10,00 ч., соба бр 81 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје

(531)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст.бр.1656/91 од 16.XII.1991 година отвори стечајна постапка над Градежно-занаетничката задруга „Конструктор“ – Скопје. За стечаен

судија се именува Димитар Адамов, судија на овој суд. За стечаен управител се определува Владимир Стефановски од Скопје, ул. „Јуриј Гагарин“ бр.37, тел.227-300.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите на стечајниот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник на ден 4.VI.1992 год. во 11 часот, соба бр.81, на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(532)

ОБЈАВА

Врз основа на член 20-а од Законот за данокот од доходот („Службен весник на СРМ“, бр. 42/80, 38/81, 22/85, 42/85, 46/86, 7/88, 14/88, 42/88, 51/88, 18/89, 26/89, 36/89, 43/89, 4/90, 5/90, 15/90, 23/90, 30/90 и „Службен весник на Република Македонија“, бр. 36/91 и 55/91) и член 175 став 3 од Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 12/87, 50/87, 7/88, 51/88, 7/89, 18/89, 46/89, 4/90, 21/91 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/92), Републичкиот завод за статистика го утврдува и објавува

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ АПРИЛ 1992 ГОДИНА

Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија, во периодот јануари-април 1992 година, во однос на просечните цени на мало во 1991 година, изнесува 386.8%.

Директор

Светлана Антоновска, с.р.

СОДРЖИНА

564.	Уредба за условите и начинот на наплата, располагање и плаќање со готови пари на територијата на Република Македонија	493
565.	Одлука за отворање девизна сметка на Министерството за наука за реализација на научноистражувачки проекти со САД.	494
566.	Одлука за висината на паричната награда за уништување на волци	494
567.	Одлука за утврдување на општ интерес и определување на локација за изградба на бензинска пумпа лево на регионалниот пат Р-805 на км 0+150 Струмица – с. Куќлиш – Банско – с. Ново Конарево, на подрачјето на општината Струмица	494
568.	Одлука за утврдување на општ интерес и определување на локација за изградба на граничните премони „Блато“ во општината Дебар, „Свети Наум“ во општината Охрид, „Стење“ во општината Ресен и „Клепало“ во општината Берово и пристаниште патшта Царина – „Стење“ во општината Ресен и с. Љубаниште – „Свети Наум“ во општината Охрид	494
569.	Одлука за утврдување на општ интерес и определување локација за изградба на погон за производство на бетонски кераниди и обработка на дрво на подрачјето на општината Гостивар	495
570.	Програма за користење на средства за заштита и користење на земјоделското земјиште во 1992 година	495
571.	Финансиска програма за пошумување на голините и мелiorација и реконструкција на слабопродуктивните нискостеблени и деградирани шуми и шикари	496
572.	Наредба за определување на месечниот износ на висината на цивилната инвалиднина на цивилните инвалиди од војната	496
573.	Решение за издавање употреба на учебникот работни листови по македонски јазик за VIII одделение (незадолжително)	497
574.	Решение за издавање употреба на учебникот Работни листови по македонски јазик за VII одделение (незадолжително)	497
575.	Решение за издавање и употреба на учебникот Сметководство за III година – економска струка	497
576.	Решение за издавање и употреба на учебникот Историја за VIII одделение	497
577.	Решение за издавање употреба на учебникот Основи на автоматско управување електросензитивар	498
578.	Решение за издавање употреба на учебникот Технологија на обработката за II година – машинска струка	498
579.	Решение за издавање и употреба на учебникот Лабораториски вежби по електрични мерења за II година	498
580.	Решение за издавање и употреба на учебникот Биологија за II и III година	498
581.	Решение за издавање и употреба на учебникот Латински јазик за III година	498
582.	Решение за издавање и употреба на учебникот Технологија на бетон и армиран бетон за III година	499
583.	Решение за издавање и употреба на учебникот Историјска геологија за III година	499
584.	Решение за издавање и употреба на учебникот Физика за IV година природноматематички струка	499
585.	Решение за издавање и употреба на учебникот Мотори и трактори	499
586.	Решение за издавање и употреба на прирачникот Прирачник за образовна-работна практиска на учениците од земјоделска струка	499
587.	Одлука за распределба и начинот на користење на средствата за учество во изградба на инфраструктурата во селските населби во стопански недоволно развиените краишта во 1992 година	500